



МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Правила за наградна игра “100 хаверборди за 100 среќни Magenta 1 корисници”

Член 1: Назив и седиште на трговското друштво

- Организатор на наградната игра со име „100 хаверборди за 100 среќни Magenta 1 корисници“ (понатаму именувана само како „Наградна игра“) е Македонски Телеком АД - Скопје, со седиште на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија, претставувано од Андреас Маиерхофер, Главен извршен директор и Жарко Луковски, Главен оперативен директор (во понатамошниот текст: Организатор).
- Организаторот ќе ја организира наградната игра во согласност со овие официјални правила на наградната игра (во понатамошниот текст: “официјални правила”)

Член 2: Услуги и производи заради чие рекламирање се приредува наградната игра

- Цел на наградната игра организирана од страна на Организаторот е рекламирање на Magenta 1 пакетите кои ги нуди Организаторот кои ги вклучуваат услугите: постпејд линии, фиксна телефонија, интернет и дигитална телевизија MaxTV, и опциите Cool и Cool Junior. Наградната игра е дел од кампањата за комуникација на понудата: **Magenta 1 со Cool и Cool Junior опција**.

Член 3: Име, опис и времетраење на наградната игра

- Официјалното име на наградната игра е „100 хаверборди за 100 среќни Magenta 1 корисници“.
- Наградната игра се организира за сите активни приватни корисници на Magenta 1 пакетите со активна Cool или Cool Junior опција во периодот од 03.10.2016 до 25.11.2016 година, коишто со самото тоа што се активни корисници на Организаторот за еден од пакетите Magenta 1 со вклучена опција Cool или Cool Junior и со исполнувањето на официјалните услови се стекнуваат со можност за добивка на наградите. Наградниот фонд се состои од 100 хаверборди. Правото на учество во наградната игра е точно дефинирано во Член 7 од овие официјални правила.
- Наградната игра започнува на 03.10.2016 година и ќе трае до 25.11.2016 година.

Член 4: Територија

- Наградната игра се организира и се спроведува на целата територија на Република Македонија.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00

Член 5: Рекламирање

- Наградната игра ќе се рекламира во печатените, електронските (телевизија, радио и интернет) и други медиуми.

Член 6: Награден фонд

- *Опис на наградите*

Опис	Кол.	Поединечна цена без ДДВ	Поединечна цена со ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
Хаверборд	100	20.333,00	23.992,94	2.033.300,00	2.399.294,00

*Одговорноста за исправноста на хавербордите, како и гаранцијата на истите паѓа на товар на добавувачот на хавербордите Друштво за проектирање, маркетинг и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. Борис Трајковски бр. 316, 1000 Скопје.

Вкупниот награден фонд, со вклучен ДДВ, изнесува два милиони триста деведесет и девет илјади и триста денари (2.399.300).

Член 7: Услови за учество во наградната игра

- *Кој има право на учество?*

Учество во наградната игра ќе земат сите активни приватни корисници на опциите Cool или Cool Junior во Magenta 1. Правен основ (потврда) за учество во наградната игра е корисникот да има активен Magenta 1 пакет со вклучена опција Cool или Cool Junior на денот на извлекувањето. Со самото тоа што се активни корисници на Организаторот за еден од пакетите Magenta 1 со вклучена опција Cool или Cool Junior, корисниците автоматски влегуваат во наградната игра.

- *Кој нема право на учество?*

Право на учество немаат вработени во Македонски Телеком АД - Скопје, како и членови на нивните потесни семејства. Како членови на потесно семејство се сметаат: родители, брат, сестра, деца и брачен другар. Право на учество немаат сите корисници на Magenta 1 пакет кои ја користат услугата за тестирање, за промоција или за било која друга некомерцијална намена. Право на учество во наградната игра немаат сите корисници на Magenta 1 за кои на денот на извлекувањето ќе се утврди дека се

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00

исклучени во двата правци (појдовни и дојдовни повици) повеќе од 5 дена.

Член 8. Извлекување на добитниците во наградната игра

- *Начин на извлекување на добитници*

Добитниците ќе се извлечат по случаен избор со помош на компјутерска програма која ќе избира од база на податоци по основ на корисничкиот код на носителот на Magenta 1 пакетот во кој има вклучени COOL или COOL Junior опција. Корисничкиот код е уникатен за секој корисник. Базата на податоци ќе ја обезбеди Македонски Телеком АД – Скопје.

- *Место и време на извлекување на добитниците на наградната игра*

Извлекувањето на наградите ќе се извршува периодично, во четири циклуси, на подолу наведените датуми. Во секој циклус на извлекување влегуваат сите активни корисници на Magenta 1 со вклучена Cool или Cool Junior опција на денот на извлекувањето, со исклучок на оние кои веќе биле наградени во некој од претходните циклуси на извлекување во рамките на оваа наградна игра.

За секој циклус на извлекување, ќе се извлекуваат онолку добитници колку има дефинирано награди за дадениот циклус, како што е дефинирано во табелата подолу:

Датум на извлекување	Број на првоизвлечени добитници	Број на резервни добитници	Награди
17.10.2016 во 12:00 часот	10	10	10 ховерборди
31.10.2016 во 12:00 часот	20	20	20 ховерборди
14.11.2016 во 12:00 часот	30	30	30 ховерборди
28.11.2016 во 12:00 часот	40	40	40 ховерборди

За секој циклус на извлекување, покрај подолу дефинираниот број на првоизвлечени добитници, ќе се извлекуваат и исто толку дополнителни потенцијални добитници.

Извлекувањата ќе се одржуваат во просториите на Македонски Телеком АД - Скопје на адреса Кеј 13-ти Ноември, бр.6, 1000 Скопје.

Во случај денот на извлекување да е неработен ден, извлекувањето ќе се изврши првиот нареден работен ден.

- *Постапка и контрола на извлекување*

Извлекувањето на наградите, односно определувањето на добитниците и резервните добитници, ќе се изврши компјутерски во присуство на комисија составена од 3 члена, која го контролира процесот.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00

Членови на комисијата ќе бидат:

- 1) Претставник од *Македонски Телеком АД – Скопје*
- 2) Претставник од *Македонски Телеком АД – Скопје*
- 3) НОТАР

- По завршување на извлекувањето на добитниците, членовите на комисијата ќе проверат дали се исполнети условите за нивно учество во наградната игра опишани во член 7.
- Доколку се воспостави дека некој од првоизвлечените добитници на награда немал право за учество во наградната игра во смисла на условите предвидени во член 7, наградата ќе биде доделена на извлечен добитник од листата за дополнителни потенцијални добитници, по принципот “прв на листа”. Постапката ќе биде повторена онолку пати колку што ќе биде потребно за доделување на сите награди предвидени со наградниот фонд во смисла на член 6. Условите за учество предвидени во член 7 соодветно се применуваат и на дополнителните потенцијални добитници.
- За секое извршено извлекување ќе се состави записник кој ќе биде потпишан од членовите на Комисијата во кој ќе бидат наведени корисничкиот код на секој од извлечените добитници и добиената награда.

Член 9. Објавување на резултатите од наградната игра

- Официјалните резултати од секое извлекување на наградите ќе бидат објавени на официјалната веб страна на Македонски Телеком АД – Скопје (www.telekom.mk), во рок од 3 работни дена по официјалното извлекување на добитниците.
- При објавувањето, врз основа на претходна добиена согласност на добитниците, ќе се објави *нивното име и презиме*, а ако добитникот не даде согласност, објавувањето ќе се изврши на начин што ќе се наведе неговиот корисничкиот код.

Член 10. Подигнување на наградите

- Пред да бидат предадени наградите, добитниците ќе бидат контактирани за да се направи нивна идентификација која потоа ќе треба да биде потврдена со приложување на валиден документ за идентификација. При ваквиот контакт, соодветниот добитник на награда, треба да ги достави своите лични податоци (име и презиме, адреса и ЕМБГ) заради идентификација и доделување на освоената награда.
- Секој од добитниците телефонски ќе биде известен од страна на Организаторот за добиената награда и истовремено ќе биде известен за денот и локацијата на доделување на наградите.
- Добитникот ќе биде известен дека пред подигање на наградата треба да приложи валиден

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00

документ за идентификација (лична карта или патна исправа) врз основа на кој ќе се утврди дали е корисник со право на учество во наградната игра согласно член 7 од овие официјални правила. Доколку при идентификацијата на добитникот се утврди дека не ги исполнува условите за учество во наградната игра, наградата нема да биде доделена.

- Организаторот ќе го контактира добитникот на фиксниот телефонски број во склоп на Magenta 1 пакетот. Организаторот ќе се обиде да го контактира добитникот најмалку 3 пати на ден во периодот помеѓу 10:00 и 20:00 часот. Доколку Организаторот, и покрај вложените напори, не успее да стапи во контакт со добитникот во период од 3 дена, добитникот се дисквалификува и го губи правото на наградата.
- Доколку добитникот и сите дополнителни потенцијални добитници го изгубат правото на наградата, истата се смета дека не е подигната и останува во сопственост и располагање на Организаторот.
- Наградите ќе бидат доделени во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот кога се врши извлекувањето од наградната игра, но не пред истекот на рокот за приговор (член 11).
- После истекот на предвидениот рок Организаторот нема никаква одговорност околу наградите.
- Добитникот на наградата го губи правото да ја добие соодветната награда во случај ако:

- Се откаже од примањето на наградата во писмена форма.

- Не е достапен за контакт во рокот утврден во член 10 од овие Официјални правила

- Пред подигањето на наградата, Magenta 1 пакетот со кој учествувал во наградната игра е привремено или целосно деактивиран или

- Во предвидениот рок за доделување на наградата не ги достави потребните информации и документи согласно овој член, кои се неопходни за доделување на наградата.

- Доделувањето на наградите ќе се врши со лично предавање на Хаверборд-от.
- Доколку добитникот од која било причина не е во можност лично да присуствува на доделувањето на наградите, истиот ќе може со полномошно да назначи своја замена што ќе ја подигне наградата во негово/нејзино име.
- Подигнувањето на наградата се потврдува со потпишување записник меѓу добитникот и претставникот на Организаторот.
- Добиените награди не можат да се заменат за пари, други награди или услуги.
- Секоја од наградите ќе се подига во просториите на Македонски Телеком АД - Скопје. Објавување на слика и лик од добитниците содржани во фотографии, аудио, видео и друг вид на записи или учество на јавни настапи за цели на рекламирање на Организаторот во врска со наградната игра, ќе биде предмет на дополнителна согласност на добитниците, за што добитниците немаат право на дополнителен надомест.
- Организаторот ќе го сноси на свој товар персоналниот данок на остварени лични приходи поврзан со доделување на наградите.

Член 11. Право на приговор

- Секој има право да поднесе приговор за текот на наградната игра до организаторот во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на резултатите, а организаторот ќе одговори на приговорот во

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00



рок од 3 (три) дена од денот на поднесувањето на истиот.

Член 12. Одговорност

- Целокупниот награден фонд ќе биде обезбеден од страна на Организаторот.
- Организаторот ќе биде одговорен до моментот на подигнувањето на наградите од страна на добитниците.
- Со плаќањето на персоналниот данок и преземањето на наградите, престануваат понатамошните обврски на Организаторот на наградната игра спрема добитниците.
- Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користењето на наградите, како и плаќање по основ на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со користењето на наградите.

Член 13. Прекинување на наградната игра

- Наградната игра може да биде прекината во случај на виша сила, вклучувајќи ја неможноста на Организаторот да ја изведе наградната игра поради причини независни од неговата волја. Во овој случај, Организаторот треба да ги информира потрошувачите за прекинувањето на наградната игра, за причините за прекинувањето и за датумот на прекин преку соопштение во медиумите.

Член 14. Потенцијални спорови

- Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците на наградната игра, надлежни се соодветните судови во Скопје.

Член 15. Задолжителни правила

- Сите учесници се обврзани со правилата на наградната игра.
- Сите заинтересирани можат да добијат копија од правилата на наградната игра во некоја од Телеком продавниците ширум Македонија или на официјалната веб страница на Македонски Телеком АД - Скопје (www.telekom.mk). За дополнителни информации корисниците можат да се јават на бесплатниот телефонскиот број 122 во секој работен ден од 09:00 до 20:00 часот од 03.10.2016 до 25.11.2016 година.
- Овие Официјални правила влегуваат во сила од денот на нивното објавување на интернет страницата на Македонски Телеком АД - Скопје (www.telekom.mk) и ќе бидат објавени на неа 1 (еден) ден пред почетокот на Наградната игра, по претходно добиено одобрение од Министерството за финансии на Република Македонија.

За Организаторот

Македонски Телеком АД - Скопје

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00



Андреас Маиерхофер,
Главен извршен директор

Жарко Луковски
Главен оперативен директор

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00